

Moving opponent by using open space Движење на противникот со користење на отворен простор

	Competencies / Evidencies Способности (надлежности) / докази	Acquired Стежнато	Starting Започнува	Assessment procedure for Coaches Тренирска постапка за оценување
Успешни играчи од 8/9 годишна возраст	Continuing competing independent of score Продолжува да се натпреварува независно од резултатот			Despite losing 3 or more games in a row players still tries to win next point/game in 90% of the matches (with the above described situations). И покрај губење на 3 или повеќе гемови по ред, се уште се обидува да го добие следниот поен / гем во 90% од мечевите (кај горе-описаните ситуации).
	Player is able to consistently start the rally with 2nd serve or returning the 1st serve Играч е во состојба доследно да ја започне играта/поенот со 2-от сервис или да го врати 1-от сервис			In 4 out of 5 points players starts the rally (without mistake) by 1st / 2nd serve or return. Кај 4 од вкупно 5 поени играчот го започнува префрлувањето/поенот (без грешка) со 1рв / 2ор сервис или ретерн
	When in favorable position after 1st serve player is showing offensive attitude (hitting away from the opponent) Кога се наоѓа во поволна позиција по 1-от сервис, играчот покажува офанзивен став (одигруваќи подалеку од противникот)			After successful 1st serve player is in offensive position (staying on or inside the baseline) at the opponent's contact point. По успешен 1-рв сервис играчот се наоѓа во офанзива позиција (се наоѓа на или е внатре пред основната линија) во време кога противникот ја удира топката.
	When in favorable position after returning the 2nd serve player is showing offensive attitude (hitting away from the opponent) Кога се наоѓа во поволна позиција по ретернирање на 2-от сервис, играчот покажува офанзивен став (одигруваќи подалеку од противникот)			After returning 2nd serve player is in offensive position (staying on or inside the base line) at the opponent's contact point. По успешен ретерн на 2-от сервис играчот се наоѓа во офанзива позиција (се наоѓа на или е внатре пред основната линија) во време кога противникот ја удира топката.
	In baseline game player uses considerable amount of spin in order to control trajectory and direction of the shots on the baseline and mid court Кога игра од основна линија играчот користи удар со доволна количина на спин, со цел да ја контролира траекторијата и правецот на ударите на основната линија и средината од теренот			In 70% of chances player is able to hit cross top spin shots and bring the opponent outside of the court (at least with one leg). Кај 70% од шансите играчот е во состојба да одигра топ спин дијагонала и да го исфрли противникот надвор од теренот (барем со едната нога). Able to hit 70% of the opponent's neutral shots in the middle of the court deep or to the opponent's weaknes (backhand side). Кај 70% од противничките неутрални удари во средината од теренот играчот е во можност да одигра длабоко или на противничката послабата (бекхенд страна)
Successful players from 8/9 years old	Try his/her best to adopt optimal positions after each shot Дава се од себе да постигне оптимална позиција по секој одигран удар			After each shot player is looking for positioning himself in the bisection of opponent's possible shot directions. По секој одигран удар играчот се позиционира на место каде најдобро може да ги покрие сите можни удари од противникот.
	Handle emergencies in baseline game by aiming for the middle or cross court and using backspin Се справува со сложени/итни ситуации кај игра од основната линија упатуваќи дијагонала или длабоко во средина и користи слајс			In (at least) 50% of emergency situations (when playing opponent of the same level) player is able to stay in the point ("buy time") by hitting succesfully toward the middle or crosscourt with back spin. Во (најмалку) 50% од сложените/итни ситуации (кога игра со противник на исто ниво) играчот е способен да остане во игра ("да купи време") упатуваќи дијагонала или длабоко во средина со слајс
	Using more effective shots when opponent shot lands in "strength zone" independent of the score Користи поефикасни удари кога противничкиот удар завршува во "силната/квалитетна зона" независно од резултатот			Using better shot in 70% of the situations when opponent shot lands in "strength zone" independent of the score. Кога противничкиот удар ќе слета во "силната/квалитетна зона" го користи подобриот удар во 70% од ситуациите. Showing appropriate footwork and anticipation of the opponent's intetion in order to adjust for own strong shot. Покажува соодветна работа со нозе и антиципација/предвидување на намерата од противникот со цел да се прилагоди на својот подобар удар.
	Try to intercept all passing shots/lobs at the net and hit 'away' from the opponent when possible Се обидува да ги пресретне сите пасинг/лоб удари кога игра на мрежа 'далеку' од противникот кога тоа е возможно			In 50% of the situation when opponent's shot lands short player is approaching the net and is looking for open space for winning the volley or smash (with accuracy and awarenes of the opponent's court positioning). Во 50% од ситуациите кога противникот ќе одигра кратка топка играчот приоѓа на мрежа и бара отворен простор да добие поен со смеч или волеј (со точност и разбирање за противничкото позиционирање на теренот)